

Едно многу едноставно прашање упатено до највисоките државни институции и лица од извршната и од законодавната власт на Република Македонија: Зошто од нив нема ниту едно "А" како реакција на упатените бугарски небулози, не ги слушнале, не ги разбрале или, пак, воопшто немаат намера нешто да преземат за да не си ги нарушат добрососедските "б'лгарско-македонски" односи!?

ОД ОБИД ЗА ЗАЕДНИЧКА ИЛИНДЕ ЗА ИДНА МАКЕДОНСКО-БУГАРСКА ЕВРОПСКА УНИЈА



НОВАТА ПРОВОКАЦИЈА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ДОЈДЕ ОД СОФИЈА, А ОД СКОПЈЕ СЛЕДУВА ГЛУВОНЕМ "ОДГОВОР"

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Зошто нашите источни соседи постојано се обидуваат да нè држат под тензија и да ни го покачуваат адреналинот во крвта, односно да нè провицираат на секој можен начин? Зошто по секоја цена се обидуваат да ја променат историјата, а на македонскиот народ да му наметнат свои тези за негово наводно непостоење, кога најмалку се повикани за такво нешто. Всушност, историските архиви доволно зборуваат и докажуваат за тоа кој каква улога имал во историското минато. Иако оваа наша соседна земја од 1 јануари годинава е членка на Европската унија, по сè изгледа, за неа, како и за Грција, во европското семејство важат посебни правила. Всушност, во изминатиов период Бугарија неколку пати беше парично казнета поради нејзината дискриминаторска политика кон македонското малцинство, но освен со парични средства, таа не беше подложена на некоја посериозна казна. Извршувањето на пресудата на Судот во Стразбур не значи само финансиско надоместување за одредената казна, како што тоа

упорно го тврди Владата во Софија, туку и прифаќање на фактот дека Бугарија треба да дозволи регистрирање на ОМО "Илинден" Пирин. Можеби, и покрај сè друго, и ова е уште една причина поради која продолжуваат со антимакедонската и дискриминаторската политика, но не само кон македонското малцинство во Пиринскиот дел на Македонија, туку така се однесуваат и кон Македонците во нивната матична држава, Република Македонија. Патем, да потсетиме дека оваа држава прва ја призна Република Македонија под уставното име, но речиси 16 години не го признава македонскиот народ, односно ја застапува тезата за еден народ во две држави.

ПРОПАГАНДА

Во изминативе години бугарската пропаганда беше многу силна, па преку нејзината стратегија за бугарски патни исправи, за полесно студирање... работи на тоа да докаже дека во нашата држава нема Македонци, односно да бугаризира сè што е македонско.

Што се крие зад најновата идеја Македонија и Бугарија да се обединат во една држава, за наводно со обедину-

вањето на двата соседи да се создаде пазар од десет милиони граѓани? Дали навистина станува збор за пазар, односно за економска перспектива или, пак, во прашање е желбата за бришење на македонската нација и македонскиот идентитет. Ако се има предвид она што пред некое време го побара лидерот на ВМРО-БНД, и најголем противник на македонското движење, Красимир Каракачанов, за корекција на македонските учебници во делот кој се однесува на Втората светска војна, каде се спом-

"Барањето Македонија и Бугарија да се обединат е промислено за да се види какво е расположението во одредени високи кругови на власта. Нема никаква основа за обединување, зашто станува збор за две сосема различни држави и две одделни нации", изјави Стојко Стојков, копретседател на ОМО "Илинден" Пирин, кој неодамна потсети и на тоа дека по одбивањето на регистрацијата на оваа партија од Врховниот суд повторно ќе поднесат тужба до Судот во Стразбур.

"ЌЕ СТАНАТ ЛИ Б'ЛГАРИТЕ МАКЕДОНЦИ ВО САНСТЕФА

НСКА ПРОСЛАВА ДО ЖЕЛБА ДРЖАВА, НО ЗА КАКВА

"Обединувањето на Македонија и на Бугарија е сосема легитимна идеја. Србија станува сè помала, а меѓу неа и Македонија, во која како клинец се вклучи албанското население со Косово, со статус на контролирана независност. Ние сакаме на поинаков начин да го решиме македонското прашање. Бугарија е сојузник и во НАТО и во ЕУ. Со обединувањето на двете држави ќе се создаде десетмилионски пазар", изјави Лазар Чулев.

Како да ја протолкуваме и изјавата на секретарот на партијата, пратеникот Мирослав Мурџов, дадена за агенцијата "Фокус", кој потенцира дека Македонија заслужува еден комесар во Европската комисија токму поради направените реформи, но дека бугарската поддршка за наш прием во ЕУ не би била дадена така безусловно?

Дали условот за "б'лгарска" поддршка е Македонците да се откажат од идентитетот и сами за себе да кажат дека не се македонски народ во Македонија? Ако се откажеме од народот, тогаш ќе немаме ниту држава, а ако немаме држава тогаш што нам би ни зна-

**КАЗНАТА ЗА БУГАРИЈА ОД СТРАЗБУР НЕ ПОДРАЗБИРА
САМО ПАРИ, ТУКУ И РЕГИСТРАЦИЈА НА ОМО
"ИЛИНДЕН" ПИРИН**



ОМО "Илинден" - ПИРИН

нуваат бугарската окупација и злосторствата направени во тој период, тогаш очигледно е што се сака да се постигне со оваа идеја. Освен тоа, овој човек, кој е и поранешен соработник на бугарските тајни служби за антимакедонски активности, ја поздравува и одлуката на бугарските судови да не ја регистрираат ОМО "Илинден" Пирин, затоа што тоа било корисно за бугарската кауза.

Каде во сè ова се наоѓаме ние Македонците, колку сме гласни во реагирањето за одбрана на правата на нашите Македонци во Бугарија и воопшто за нашата кауза?

Иако најновата идеја е пласирана во Софија, таа сепак доаѓа од шефот на македонското ВМРО-Вардар, Лазар Чулев, искажана на Третиот конгрес на ВМРО-БНД, на кој прв пат јавно учествувале делегати од Македонија. Тоа значи дека бугарската офанзива е длабоко навлезена во македонската држава.

чела Европската унија, односно зошто би станувале нејзина членка. Слушајќи ги ваквите бугарски ставови, клучен одговор треба да следува токму од Унијата и од нејзините највисоки тела и претставници, кои упорно со години за сè и сешто нè условуваат со правата на малцинствата, односно на етничките заедници кои живеат на наша територија.

Па, затоа на ваквите бугарски "добронамерници" им велиме: Благодариме, не ни треба таква поддршка!

ПУЛСОТ

Прашање е - колку зад најновата провокација се крие идејата за тоа Бугарија да си ги прошири своите граници, односно да го реализира сонот за остварување на Санстефанска Бугарија, во чии рамки би била и Македонија, за што овој наш сосед копнее од памтивеќ.

Красимир Каракачанов, лидер на партијата ВМРО-Бугарско национално единство, во интервју за бугарската агенција "Фокус" најави дека планира да се кандидира на следните локални избори во Македонија во 2008 година.

"Бугарија ќе ја поддржи Македонија во евроатлантските интеграции, но тоа не е безусловно. Условот е Македонија да престане да ја краде и да ја фалсификува македонската историја", вели Каракачанов.

Додека, пак, Лазар Чулев, во интервју за новинската агенција "NEWS BG" говори за Македонија и за нејзината "измислена нација", како и "несвесноста на 1,25 милиони Бугари во неа за својот национален идентитет".

"ЕУ треба да каже која е Македонија, кои се Македонците и кој го измисли македонизмот. Дојде време Бугарите во Македонија да се почувствуваат малку европски", изјавил Чулев.

Колку и да се нелогични ваквите тези и колку и да се тврди дека помина времето за менување на границите и за формирање големи држави, сепак последниве провокации кои во завиткана форма ни се упатени од земја-членка на ЕУ, укажуваат на тоа дека тамошните индивидуални незванични ставови сè уште никој званично не ги негира и не ги отфрла како непримерни, и како спротивни на европските критериуми за права и слободи на граѓаните.

Во конкретниов случај изјавите доаѓаат од пониските структури, но минатата година бугарскиот премиер, Сергеј Станишев, го опипа пулсот на народ со идејата за заедничка прослава на Илинден, а неодамна и поранешниот бугарски претседател, Петар Стојанов, ги повика македонските граѓани да го забораат минатото и заедно со другите Балканци да почнат да ги решаваат актуелните заеднички проблеми.

"За да одиме напред, не треба да одиме назад и да се занимаваме со работи кои нè делат", изјави Стојанов.

Можеби имаме исти проблеми со митото, криминалот, корупцијата, но никако немаме и не можеме да имаме заедничка историја. Минатото не треба да се заборава за да може да потсетува што не треба и не смее да се дозволи да се прави - повторни.

Како и да е, не треба да молчиме на провокациите, без разлика од каде доаѓаат. Треба да поведеме поагресивна надворешна политика и да им кажеме дека ние имаме своја држава, за која се боревме со векови.

НСКА БУГАРИЈА"!?